



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 20 јули 1983
Скопје
Број 22 Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

335.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во Собранијата на општествено-политичките и самоуправниите интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и заклучокот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА НЕГОТИНО

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската изборна единица на Собранието на општина Неготино, согласно одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 4/82).

II

Дополнителните избори за избор на делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на општина Неготино ќе се одржат на 8 септември 1983 година.

Дополнителните избори да се извршат според нова листа на кандидати.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 22 јули 1983 година.

IV

За спроведување на ова решение се грижи Републичката и Општинската изборна комисија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1972

15 јули 1983 година

Скопје

За претседател
Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

336.

Врз основа на член 84 став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот на формирање на цените за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и на дериватите на нафта, на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидраулични кочници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 18/83 и 28/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ ИЗДВОЈУВААТ НА ПОСЕБНАТА СМЕТКА НА ИМЕ НАДОМЕСТОК ЗА РАЗВОЈ НА РУДНИЦИТЕ ЗА ЈАГЛЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат намените, условите и начинот на користење на средствата што се издвојуваат на име надоместок за развој на рудниците за јаглен, според точка 13 од Одлуката за начинот на формирање на цените и за определување на највисокото ниво на цените на нафтата и дериватите на нафта, на средствата за ладење на мотори и на маслото за хидраулични кочници на посебната сметка на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво — Средства за развој на рудници за јаглен — Скопје.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се користат за доистражување на истражните локалитети на јаглен што може да се користи за индустриска и за широка потрошувачка, за технолошко-металуршки испитувања во полуиндустриски проби, за изготвување на инвестиционо-техничка документација, за учество во финансирањето на изградбата на рудниците за јаглен и на објектите за облагородување на јаглен за индустриска и за широка потрошувачка и за учество во финансирањето на изградбата, проширувањето и модернизацијата на рудниците за јаглен во другите социјалистички републики и социјалистичките автономни покраини по основа на здружување на трудот и средствата врз доходовни односи.

Член 3

Дел од средствата од член 1 на оваа одлука, во износ од 200.500.000 динари, ќе се користат за унапредување и развој на рудниците за јаглен и тоа за:

	Лежиште „Живојно“	Лежиште „Мариово“	Лежиште „Пискупштино“
Вкупно дин.:	108.500.000	64.000.000	28.000.000
Од тоа:			
— доистражување на лежиштето и прекатегоризација на рудните резерви	32.000.000	12.000.000	14.674.000
— изготвување на проект за откопување на јаглен за полуминдустриски проби и за техничко-металуршки испитувања	50.500.000	27.000.000	1.163.000
— изготвување на инвестиционо-технички програми за изградба на објектите	26.000.000	25.000.000	12.163.000

Средствата од став 1 на овој член им се даваат на крајните корисници без обврска за враќање.

Член 4

Од средствата од член 1 на оваа одлука ќе се користи и позајмица во износ од 200.000.000 динари за намените што ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 5

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе ги преведува средствата од посебната сметка на жиросметките на крајните корисници на средствата според динамиката на извршување на работите предвидени со член 3 на оваа одлука.

Член 6

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе изготвува полугодишни извештаи за искористувањето на средствата од член 3 на оваа одлука и ќе ги доставува до Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 7

За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издвојување на дел од средствата од цената на моторниот бензин, гасните масла — дизел-горива и на маслата за ложење за развој на рудниците за јаглен („Службен весник на СРМ“, бр. 2/83).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 95/1

27 јуни 1983 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

337.

Врз основа на член 61 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 3 ДО 9. X. 1983 ГОДИНА

I

Висината на придонесот за „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 3 до 9. X. 1983 година изнесува:

1. на секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

- | | |
|------------------|-----------|
| — до 100 динари | 5 динари |
| — над 100 динари | 10 динари |

2. на секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи — 2 динари;

3. на секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) и авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот билет изнесува:

- | | |
|------------------|-----------|
| — до 150 динари | 5 динари |
| — над 150 динари | 10 динари |

4. на секој влезен билет за спортски натпревари и други спортски приредби, ако вредноста на влезниот билет изнесува:

- | | |
|------------------|-----------|
| — до 100 динари | 5 динари |
| — над 100 динари | 10 динари |

II

Висината на придонесот за „Детска недела“ од точка I на оваа одлука, потточки 1 и 4 се плаќа во готови пари при продавањето на секој влезен билет, а висината на придонесот за „Детска недела“ од точка I на оваа одлука, потточки 2 и 3 се плаќа во маркици кои се издаваат за таа намена.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1088/1
1 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

338.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74, 20/74, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА САНАЦИОНЕН КРЕДИТ НА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО СТОПАНСТВОТО

1. На Рудниците и железарницата „Скопје“ — Скопје, достасаните обврски по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството на 31. XII. 1982 година, во износ од 137,4 мил. дин., се трансформираат во санационен кредит со рок на враќање од 3 години и со каматна стапка од 6% годишно.

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа точка ќе се врши полугодишно, со тоа што првиот ануитет стасува за плаќање на 30 септември 1983 година.

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1059/1
1 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

339.

Врз основа на член 393 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 7/74), а во врска со член 3 став 2 и 3 од Законот за привремена забрана на располагање со дел од општествените средства за финансирање на изградбата на нови термоцентрали, топлани, електрани и котларници на масло за горење — мазут, масло за горење екстра — лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно — специјално (ЛС) и течен нафтен гас („Службен лист на СФРЈ“ бр. 61/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАМЕНА НА КОТЛИ НА МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ — МАЗУТ

1. Организациите на здружениот труд и другите корисници на општествените средства можат да извршат замена на котел со котел од ист или поголем капацитет ако не постојат технички, технолошки, еколошки и економски услови за применување на јаглен и ако планираната годишна потрошувачка на масло за горење — мазут на новиот котел може да се обезбеди од вкупно расположливите количини на масло за горење — мазут кои се обезбедуваат во Републиката.

2. Заради оценка дали се исполнети условите од точка 1 од оваа одлука, организациите на здружениот труд и другите корисници на општествените средства се должни заедно со барањето за давање на согласност за замена на котел со котел од ист или поголем капацитет заради понатамошно користење на масло за горење — мазут, да приложат документација која содржи: основни технички, технолошки, еколошки и економски показатели за условите и можностите за користење на јаглен како енергетско гориво; компаративни податоци за економските ефекти со користењето на јаглен во однос на масло за горење — мазут, за техничките и технолошките карактеристики на котелот кој се вградува, односно поставува на постојниот објект и количината на неговата потрошувачка и податоците за изворот и начинот на обезбедување на потребните количини на масло за горење — мазут.

3. Согласност за замена на постојниот котел со котел од ист или поголем капацитет заради понатамошно користење на масло за горење — мазут издава Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво.

4. Против решението од точката 3 на оваа одлука недоволната странка може да поднесе приговор во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на решението до Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1143/1
7 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

340.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), а во врска со член 5 од Општествениот договор за заедничката политика и решавање на материјалната положба и развој на дневните информативно-политички весници во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ ЗА 1983 ГОДИНА

1. На Работната организација Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македонија“ — Скопје ѝ се одобрува компензација на разликата во цената на дневните информативно-политички весници „Нова Македонија“, „Флака е влазримит“, „Бирлик“ и „Вечер“ за 1983 година.

2. Разликата во цената на весниците за еден примерок се утврдува и тоа:

— за период од 1. I. до 28. II. 1983 година и тоа за „Нова Македонија“ 9,65 динари, за „Флака е влазримит“ 50,06 динари, за „Бирлик“ 69,51 динари и за „Вечер“ 2,66 динари; и

— за период од 1. III. до 31. XII. 1983 година и тоа за „Нова Македонија“ 12,09 динари, за „Флака е влазримит“ 99,50 динари, за „Бирлик“ 127,48 динари и за „Вечер“ 3,44 динари.

3. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбедува од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1983 година, Раздел 63, позиција 604.

4. Средствата на име компензација ќе се користат како месечен аванс според евиденцијата за продадени весници во минатото тримесечје. По истекот на тримесечјето, компензацијата се утврдува врз основа на евиденцијата за продадениот тираж на весниците во тримесечјето.

5. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја извршува оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува за продадениот тираж во 1983 година.

Бр. 23-1132/1
7 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

341.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за компензација на вештачки губрива во 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/83), по член 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Член 3-а

Компензацијата од член 2 на оваа одлука ја исполува Службата на општественото книговодство, по барање на организациите на здружениот труд, производители на комплексни вештачки губрива, најдоцна до 31 декември 1983 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 23-1104/1
7 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

342.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр 44/77) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА**

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), во раздел 32 Републички хидрометеоролошки завод се вршат следниве измени:

— позиција 348, konto 418 — Хидролошки и метеоролошки набљудувања, износот „3.185.000“ се заменува со износот „4.225.000“;

— позиција 353, konto 418 — Радиосондажни мерења, износот „3.500.000“ се заменува со износот „2.880.000“;

— позиција 354, konto 418 — Издавање едиција агроклиматски атлас на СФРЈ и фенелешко упатство, се брише и

— позиција 355, konto 418 — Микрофилмување, износот „400.000“ се заменува со износот „200.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1119/1
1 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

343.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА
ОДБРАНА**

Се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана Благоја Мисајловски, со 31. 7. 1983 година, поради исполнување на условите за пензија кога му престанува и работниот однос.

Бр. 17-1177/1
1 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

344.

Врз основа на член 173 став 3, а во врска со член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И
ГРАДЕЖНИШТВО**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво се назначува

— м-р Радомир Цветковиќ, досегашен советник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-1178/1
1 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

345.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА
КУЛТУРА**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура се назначува Ѓорѓи Бојчевски, самостоен советник во Комитетот.

Бр. 17-1179/1
1 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

346.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ
СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Душан Стојанов, самостоен советник во Републичкиот комитет за економски односи со странство.

Бр. 17-1180
1 јули 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

347.

Врз основа на член 13 од Законот за водење евиденција во областа на научната, културно-просветната и техничката соработка со странство („Службен весник на СРМ“ бр 4/78), Републичкиот комитет за образование и наука донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ И ИЗВЕШТАИ ОД ОБЛАСТА НА НАУЧНАТА, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА И ТЕХНИЧКАТА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот на водење евиденција и роковите за донесување податоци и извештаи од областа на научната, културно-просветната и техничката соработка со странство („Службен весник на СРМ“ бр. 46/78).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 03-1982/1

2 јули 1983 година

Скопје

Претседател на Републичкиот
комитет за образование и наука,
Анатоли Дамјановски, с. р.

348.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница одржана на 28 јуни 1983 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МОЈАТА ТАТКОВИНА СФРЈ III, ЗА ДЕЦА ЧИИ РОДИТЕЛИ СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

1. Се одобрува употребата на учебникот Мојата татковина СФРЈ III, за деца чии родители се на привремена работа во странство, од Андреј Чипкар, д-р Звонимир Диклиќ, Живко Харамџија, Драган Колунџија, д-р Стеван Мициќ, Здравко Остојќиќ, д-р Вјера Рашковиќ — Зеќ и Наталија Соколовиќ, во издание на Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, 1983 година.

2. Решението да се достави до Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-121/1

2 јули 1983 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р **Живко Мадевски, с. р.**

349.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница одржана на 28 јуни 1983 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ДИЛИМИЗ (НАШИОТ ЈАЗИК) ЗА ДЕЦАТА НА ТУРСКАТА НАРОДНОСТ ОД СФРЈ, ЧИИ РОДИТЕЛИ СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

1. Се одобрува употребата на учебникот Дилимиз (Нашiot јазик) за децата од турската народност од СФРЈ, чии родители се на привремена работа во странство од Ариф Аго, Исмаил Зеќирија и Реџеп Бутариќ, во издание на Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, 1983 година.

2. Решението да се достави до Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-122/1

2 јули 1983 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р **Живко Мадевски, с. р.**

350.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница одржана на 28 јуни 1983 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ НАШИОТ ЈАЗИК, ЗА ДЕЦАТА ЧИИ РОДИТЕЛИ СЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

1. Се одобрува употребата на учебникот Нашиот јазик, за децата чии родители се на привремена работа во странство од д-р Горѓи Сталев Поповски, во издание на Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, 1983 година.

2. Решението да се достави до Конференцијата на издавачите на учебници на СФРЈ — Белград, Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-123/1

2 јули 1983 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р **Живко Мадевски, с. р.**

351.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на IX-та седница одржана на 28 јуни 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИЈА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Историја за V одделение од Благота Драшковиќ и Иво Макеќ, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-124/1

2 јули 1983 година
СкопјеРепублички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р **Живко Мадевски**, с. р.

352.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 мај 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 9 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општинските даноци на граѓаните, донесена од Собранието на општината Гостивар на 13 април 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Гостивар“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 115/82 од 23 септември 1982 година поведе постапка за оценување законитоста на член 9 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општинските даноци на граѓаните донесена од Собранието на општината Гостивар на 13 април 1981 година. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со член 113 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77).

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 9 од Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за општинските даноци на граѓаните е определено дека општинскиот данок на имот се плаќа по квадратен метар корисна површина. Во овој член од одлуката исто така се утврдени и износите на данокот по квадратен метар и тоа посебно за станбените згради, за деловните згради и за зградите за одмор и закрепнување. Данокот за станбените згради изградени од тврд материјал изнесува 10 динари, за зградите од мешовит материјал 8 динари, а за зградите од слаб материјал 5 динари. Данокот за деловни згради, зависно од материјалот од кој тие се изградени изнесува 20, 17 и 15 динари. Данокот, пак, за згради за одмор и закрепнување изнесува 20 динари за квадратен метар, без оглед на материјалот од кој се изградени.

5. Според член 112 од Законот за даноците на граѓаните, основницата на данокот на имот е вредноста на имотот што се утврдува во сообразност со прописите за утврдување на вредноста на станбе-

ните згради, становите, деловните згради и простории во општествена сопственост. По исклучок од ова правило, согласно став 2 на овој член, општината може да пропише данок на имот за згради да се плаќа по метар квадратен корисна површина. Според член 113 од овој закон, стапките на данокот на имот се прогресивни и различни за станбените згради, деловните згради и зградите за одмор и закрепнување.

Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со член 113 од Законот за даноците на граѓаните затоа што стапката на данокот на имот не е определена прогресивно туку пропорционално. Судот, имено, застапа на становиште дека стапката на данокот на имот, без оглед на тоа дали како основница на данокот е земена вредноста на објектот или квадратен метар корисна површина, мора да биде прогресивна како што тоа е предвидено во означената законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 115/82

18 мај 1983 година
СкопјеПретседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

353.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 3 март 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Критериумите за распределба на становите, утврдени од Комисијата за станбени прашања при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје на седницата од 2 јули 1970 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 172/82 од 5 ноември 1982 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што оспорените критериуми не се донесени во постапка предвидена со Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје е здружение на високообразовните, научните, наставните и други организации на здружениот труд на кои им е доверено извршување на определени наставни и научни задачи од областа на високото образование. Тие се здружени заради: заедничко унапредување на трудот и работењето; усогласување на посебните, заедничките и општествените интереси; покренување иницијативи за оклучување на самоуправни спогодби и општествени договори; и разгледување на други прашања од заеднички интерес за остварување на целите на високото образование. Здружувањето на овие организации во Универзитетот „Кирил и Методиј“ е извршено со самоуправни спогодба за здружување склучена во јуни 1978 година.

Разгледувајќи ги оспорените критериуми, Судот утврди дека се донесени од Комисијата за станбени прашања при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје на 2 јули 1970 година, дека тие се уште се применуваат и дека врз основа на нив се врши конкретна распределба на станови на работниците во организациите на здружениот труд, здружени во Универзитетот.

5. Согласно член 16 став 2 од Уставот на СР Македонија и член 13 став 2 од Законот за здружениот труд, основната организација на здружениот труд е основен облик на здружување на трудот во кој работниците, непосредно и рамноправно, вршејќи стопанска или друга општествена дејност и, работејќи со средства во општествена сопственост, ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права и одлучуваат за други прашања на својата општествена положба. Едно од правата, кои работниците ги остваруваат во таа организација, е и правото да одлучуваат за распределба на средствата за заедничка потрошувачка според основи и мерила кои, согласно член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, ги утврдуваат со референдум. Средствата за заедничка потрошувачка, пак, согласно член 118 став 1 од Законот за здружениот труд, покрај другото, се користат и за задоволување на станбените потреби на работниците.

Заради задоволување на потребите од заедничка потрошувачка, согласно член 118 став 2 од Законот за здружениот труд, средствата за заедничка потрошувачка во основната организација на здружениот труд работниците можат да ги здружат со средствата за заедничка потрошувачка со кои управуваат работниците во други основни организации на здружениот труд, како и со средствата со кои управуваат работните луѓе во месните заедници и во други самоуправни организации и заедници. Но, и тогаш кога тие средства се здружени, со нив управуваат работниците што ги здружиле (член 235 став 1 од Законот за здружениот труд).

Од изнесеното произлегува дека правата на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓа и правото на добивање стан на користење, се права од меѓусебните односи на работниците во здружениот труд кои тие ги остваруваат во основната организација на здружениот труд врз основа на самоуправен општ акт што сами го донесуваат. Притоа, правото на добивање стан на користење тие го остваруваат во основната организација на здружениот труд и тогаш кога средствата за заедничка потрошувачка, што ги издвоиле за станбена изградба, ги здружиле со таквите средства на работниците во други основни организации. Според тоа и во рамките на Универзитетот, кој е здружение на организациите на здружениот труд од областа на високото образование, работниците во основните организации на здружениот труд можат да ги здружат средствата за станбена изградба, како и прибавените станбени згради и станови на кои имаат право на располагање. Но, управувањето со нив, утврдувањето на основи и мерила за нивната конкретна распределба, како и одлучувањето за остварување на поединечните права во распределбата на становите се неотуѓиви права на работниците и тие не можат да ги пренесат на Универзитетот, туку тие права можат да ги остваруваат само во основните организации на здружениот труд. Притоа, без значење е фактот дали становите кои се предмет на конкретна распределба, работниците во основните организации ги изградиле како инвеститори или се здобиле со нив по друг основ.

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди дека определувањето на основи и мерила за доделување станови на користење и за добивање на станбени кредити е самоуправно право на работниците во основните организации на здружениот труд и во остварувањето на тоа право тие се должни да се придржуваат кон Уставот и законот.

Со оглед на тоа што оспорените критериуми не се донесени од работниците во основните организации на здружениот труд во состав на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, како и со оглед на тоа што со нив е предвидено конкретното доделување на становите на користење и добивањето на станбени кредити да се врши на ниво на Универзитетот, а не на ниво на основните ор-

ганизации на здружениот труд, со референдум и во постапка предвидена со Уставот и законот, Судот утврди дека тие не се во согласност со означените одредби од Уставот на СР Македонија и дека се во спротивност со Законот за здружениот труд, поради што, одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 172/82

3 март 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

354.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата по јавната расправа одржана на 19 мај 1983 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 2 од Одлуката за распишување на интерен заем од вработените во Основната организација на здружениот труд „Мало-продажба“ во состав на Работната организација „Технометал-Вардар“ увоз-извоз во Скопје, донесена од работниците на означената Основна организација со референдум на 24 ноември 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Мало-продажба“ на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 229/82 од 9 февруари 1983 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што со оспорената одлука се предвидува задолжително уплатување на заем од страна на работниците во Основната организација, па основано се постави прашањето за нејзината спротивност со член 45 став 1 точка 1 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем и со основните начела на Законот за облигационите односи.

4. На јавната расправа Судот утврди дека оспорената Одлука е усвоена од страна на работниците во Основната организација со референдум одржан на 24 ноември 1982 година и дека нејзиниот член 1 содржи одредба со која се распишува интерен заем „од вработените во ООЗТ“ „Мало-продажба“. Понатаму, Судот утврди дека, според член 2 од означената Одлука, за временски период од 24 месеци, работниците — продавачи и транспортните работници се должни да даваат заем по 2.500 динари месечно, а останатите работници — по 3.000 динари месечно. Исто така, Судот утврди дека, според член 3 од Одлуката, Основната организација заемот ќе го враќа во 24 месечни рати со камата од 30% почнувајќи од 1 јануари 1985 година. И на крајот, Судот утврди дека средствата, собрани од тој заем, ќе се употребуваат за изградба на магацински простор и за плаќање на „комуналии.“

5. Според член 30 од Уставот на СР Македонија, организациите на здружениот труд можат, заради проширување на материјалната основа на трудот да собираат парични средства од граѓаните и да им обезбедат, со враќањето на овие средства, и надоместок за вложените средства во вид на камата или други погодности определени врз основа на законот. Слична одредба содржи и член 91 од Законот за здружениот труд.

Според член 45 став 2 точка 1 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/77), основните и други организации на здружениот труд можат од работниците во тие организации, како и од граѓа-

ните, да зајмуваат пари и за таа цел да издаваат обврзници. Притоа, во смисла на член 44 став 2 од означениот Закон, тие организации со самоуправен општ акт ги утврдуваат општите рамки и условите под кои можат да се задолжуваат во рамките на својата дејност.

Според член 557 став 1 од Законот за облигационите односи, со договорот за заем заемодавецот се обврзува да му предаде на заемопримачот определен износ пари или определено количество други заменливи предмети, а заемопримачот се обврзува да му го врати по извесно време истиот износ односно истото количество предмети од ист вид и квалитет.

6. Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека постои законски основ основната организација на здружениот труд да може да зајмува пари од работниците во таа организација и дека таа организација со свој самоуправен акт може да ги утврди општите рамки и условите под кои може да се задолжува во рамките на својата дејност, а тоа значи и да зема заем од работниците вработени во неа.

Меѓутоа, ниту од означените ниту од други уставни и законски одредби не произлегува овластување на основната организација со самоуправен општ акт да наложи задолжително давање заем од страна на работниците во таа организација, како и да ја определи сумата која работниците треба да ѝ ја дадат на заем.

Со членовите 1, 3 и 4 од оспорената Одлука се определени општите рамки и условите под кои Основната организација на здружениот труд „Малопродажба“ е готова да земе заем од работниците вработени во таа организација, во согласност со означените уставни и законски одредби. Меѓутоа, со член 2 од таа Одлука е пропишана обврска за работниците задолжително да уплатат заем во 24 месечни рати, и тоа продавачите и транспортните работници по 2.500 динари месечно, а останатите работници по 3.000 динари месечно. Поради тоа, означениот член е во спротивност со член 45 став 2 точка 1 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, како и со член 26 и член 557 став 1 од Законот за облигационите односи. Имено, кога основна организација на здружениот труд со свој самоуправен општ акт ги утврдила општите рамки и условите под кои ќе земе заем од работниците вработени во неа, без оглед на тоа што тој самоуправен акт е донесен со референдум, работникот ќе биде должен да го даде заемот само ако ги прифати тие услови.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 229/82

19 мај 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

240.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за основање организација за приредување игри на среќа („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72 и 26/80), член 49 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје и Заклучокот на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, донесен на седницата одржана на 31 мај 1983 година, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 31 мај 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ ДЕЈНОСТИ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1983 ГОДИНА

1. Средствата од приходи остварени од игри на среќа во 1983 година во висина од 47.700.000 динари, наменети за учество во финансирањето на социјално-хуманитарните дејности се распоредуваат на следните намени:

- за учество во финансирањето на социјално-хуманитарните дејности на социјално-хуманитарните организации, во износ од 27.827.000 динари;
- за учество во обезбедување просторни услови за одвивање на активностите на општинските социјално-хуманитарни организации, во износ од 14.626.000 динари;
- тековна резерва, во износ од 4.770.000 динари; и
- за надоместок на материјалните и други

расходи, во висина од 1% од износот од став 1 на оваа точка или 477.000 динари.

2. Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита ќе учествува во финансирањето на социјално-хуманитарните дејности што се остваруваат во рамките на социјално-хуманитарните организации во 1983 година на начин и под услови утврдени со оваа одлука.

3. Учеството во финансирањето на социјално-хуманитарните дејности на социјално-хуманитарните организации да се врши наменски — само на програми и програмирани задачи за дејностите на социјално-хуманитарните организации за тековната година доставени до Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, а според следните елементи:

— дел за остварување на програмата за работа и програмските задачи на републичката социјално-хуманитарна организација;

— дел за остварување планирани расходи за материјални трошоци за републичката социјално-хуманитарна организација.

— за средства за лични доходи на вработените во републичката социјално-хуманитарна организација;

— дел за надоместок за користење на простории (тековно одржување) на Домот на социјално-хуманитарните организации „Даре Цамбаз“ — Скопје и за надоместок на услугите на Работната заедница на Домот на социјално-хуманитарните организации „Даре Цамбаз“ — Скопје; и

— дел за остварување на програмирани задачи и активности на општинските социјално-хуманитарни организации — членови на републичката социјално-хуманитарна организација.

3. Во согласност со точка 1 и 2 на оваа одлука Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје ќе учествува во финансирањето на програмираните социјално-хуманитарни дејности на следните социјално-хуманитарни организации:

1. Сојуз на здруженијата од борците на НОВ на СРМ	4.880.000 динари
2. Црвен крст на Македонија	5.640.000 динари
3. Сојуз на организациите на социјалистичко воспитување и грижи на децата на Македонија	1.620.000 динари
4. Сојуз за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија	1.800.000 „
5. Народна техника на СРМ	420.000 „
6. Здружение на лекувани алкохоличари на СРМ	360.000 „
7. Друштво на дијабетичарите на СРМ	120.000 „
8. Здружение на дистрофичарите на Македонија	943.000 „
9. Сојуз на слепите на СРМ	3.000.000 „
10. Сојуз на организациите на лицата со оштетен слух на Македонија	2.900.000 „
11. Сојуз на организациите на инвалидите на трудот на Македонија	720.000 „
12. Сојуз на организациите за сузбивање на алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на Македонија	340.000 „ 840.000 „
13. Сојуз на друштвата за помош на ментално ретардирани лица во СРМ	2.424.000 „
14. Сојуз на дефектолошките друштва на СРМ	420.000 „
15. Сојуз на цивилните инвалиди од војната на Македонија	1.200.000 „
16. Сојуз на здруженијата на социјалните работници на Македонија	420.000 „
17. Здружение на генетичарите и оплеменувачи на Македонија	120.000 „

Износите на средствата по намени и елементи од точка 2 на оваа одлука се дадени во посебен преглед, кој е составен дел на оваа одлука.

4. Доколку средствата наменети за учество во финансирањето на социјално-хуманитарните дејности нема да се остварат во планираниот износ од точка 1 на оваа одлука, ќе им бидат сразмерно

намалени и средствата на корисниците од точка 2 на оваа одлука.

5. РСИЗ за социјална заштита — Скопје, им обезбедува средства на корисниците од точка 2 на оваа одлука по 1/12 за секој изминат месец од тековната година.

6. Корисниците на средства од точка 2 на оваа одлука должни се наменски да ги користат средствата за остварување на социјално-хуманитарните активности, планирани за 1983 година и за тоа да доставуваат тримесечен и годишен извештај до Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, во рок од 15 дена по истекот на тримесечјето односно годината.

Извештајот содржи:

— активности извршени во рамките на социјално-хуманитарните дејности на републичката социјално-хуманитарна организација;

— износи на потрошените средства за поодделните активности и за другите елементи од точка 2 на оваа одлука, и вкупно;

— оценка за остварените резултати и постојните потреби и др.

7. Доколку социјално-хуманитарните организации не ги користат доделените средства од точка 3 за намените утврдени во точка 2 на оваа одлука и во одредениот рок не го достават извештајот од точка 6 на оваа одлука, на таа организација и се запира натамошното обезбедување на средства до извршувањето на потребното усогласување.

8. Средствата од точка 2 на оваа одлука да се исплатуваат според Финансиокиот план на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје за 1983 година од ставката за учество во финансирање на социјално-хуманитарните дејности.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето и ќе се применува во периодот од 1 јануари до 31 декември 1983 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-168/1

31 мај 1983 година
Скопје

Претседател,
Благоја Габроски, с. р.

ПРЕГЛЕД

на учеството на РСИЗ за социјална заштита — Скопје во финансирањето на социјално-хуманитарните дејности на социјално-хуманитарните организации во СР Македонија по намени за 1983 година

	Предлог за 1983 година	За функција и дел од мат. трошоци	За функција на општ. орг.	За финансирање на домог и работ. заедници	Забелешка
1	2	3	4	5	6
1. Сојуз на здружен. на борците на СРМ	4 880.000	4.880.000			
2. Црвен крст на Македонија	5.640.000	3.000.000	735.200	1 904.800 ¹⁾	1) Средствата
3. Сојуз на друштва за пом. на МНРЛ	2.424.000	941.900	1 320.000	162.100	се наменети за:
4. Сојуз на слепите	3.000.000	1.770.000	1.230.000	—	— Градски црвен крст
5. Сој. на орг. со ошт. слух	2.900.000	1.412.320	1.270.000	217.680	— ЦК „Кисела Вода“
6. Сојуз на орг. за соц. воспит. на деца	1 620 000	1 620 000	—	—	— ЦК „Центар“
7. Сој. на орг. на инвалиди на трудот	720 000	226.420	350.000	143.580	
8. Сој. за спорт и рекр. на инвалид. на СРМ	1.800.000	1.487 900	150 000	162.100	
9. Народна техника	420.000	420.000	—	—	
10. Сој. на орг. за сузб. на алкох., наркоман.	840.000	262.320	360.000	217.680	
11. Здруж. на дистрофич	943 00	498.800	120.000	324.200	
12. Сој. на деф. друштва	420.000	107.900	150.000	162.100	
13. Сој. на цив. инвалиди	1.200.000	297.900	740.000	162 100	
14. Сој. на здр. соц. раб.	420.000	109.150	200.000	110.850	

15. Здруж. на К. Л. А.	360.000	97.900	100.000	162.100
16. Друштво на дијабет.	120.000	60.000	60.000	—
17. Здруж. на генетичари	120.000	60.000	60.000	—
Вкупно:	27.827.000	17.252.510	6.845.200	3.729.290

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

241.

Врз основа на член 22 од Законот за електро-
стопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78)
и член 11 точка 14 од Статутот на Самоуправната
интересна заедница за енергетика на Македонија,
Собранието на Самоуправната интересна заедница
за енергетика на Македонија, на VI редовна сед-
ница, одржана на 8 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И ПРИО- РИТЕТНА ЛИСТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СО ЕЛЕ- КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧУ- ВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА СО ЕЛЕКТРИЧ- НА ЕНЕРГИЈА ВО УСЛОВИ НА НЕДОСТИГ

Член 1

Заради создавање услови за најрационално ко-
ристење на електрична енергија во услови на не-
достиг, односно во услови кога производството на
електрична енергија во СР Македонија, набавката
и увозот не се доволни за подмирување на потро-
шувачката на електрична енергија, а со цел за
успешно остварување на целите и задачите на оп-
штествено-економскиот развој, се утврдуваат кри-
териумите за приоритетно снабдување на потро-
шувачите со електрична енергија во СР Македо-
нија.

Овие критериуми се применуваат на сите пот-
рошувачи на електрична енергија во СР Маке-
донија, и со нив се утврдува кој потрошувач, од-
носно групација на потрошувачи и во кој обем ќе
бидат подмирувани со електрична енергија во ус-
лови на недостиг.

Член 2

Критериумите за приоритетниот редослед во
снабдувањето со електрична енергија поаѓаат од:
— утврден годишен енергетски биланс на СР
Македонија,

— Резолуцијата за политиката на остварува-
њето на тековниот среднорочен општествен план
на СР Македонија во тековната година,

— годишни програми за извоз и увоз на орга-
низациите на здружениот труд од СР Македонија,
— анализи за учество на електрична енергија
во потрошувачката и општествениот производ на
стопанството на СР Македонија.

Член 3

Во смисла на оваа одлука, потрошувачите на
електрична енергија се сврстуваат во следните
групации:

— домаќинства и широка потрошувачка,
— директни потрошувачи на електрична енер-
гија,

— индустриски дистрибутивни потрошувачи на
електрична енергија — извозници, на стоки и ус-
луги,

— останатите индустриски дистрибутивни пот-
рошувачи на електрична енергија.

Член 4

Врз основа на учеството на потрошувачката на
електрична енергија на групацијата во вкупната
потрошувачка на електрична енергија во Републи-
ката, извозната ориентираност и бројот на потро-
шувачи во групацијата, се утврдува следниот прио-
ритет во обезбедувањето на групациите на потро-
шувачи од член 2 од оваа одлука со електрична
енергија во услови на недостиг:

1. индустриски дистрибутивни потрошувачи на
електрична енергија — извозници на стоки и ус-
луги,

2. останатите индустриски дистрибутивни пот-
рошувачи на електрична енергија,

3. домаќинства и широка потрошувачка,

4. директни потрошувачи на електрична енер-
гија.

Член 5

Единствените елементи за утврдување на кри-
териумите за приоритетниот редослед се:

1. учество на вредноста на потрошувачката на
електрична енергија во вредноста на вкупното
производство,

2. учество на вредноста на извозот во вреднос-
та на вкупното производство,

3. однос помеѓу вредноста на извозот и уво-
зот,

4. учество на извозот на конвертибилно под-
рачје во вкупниот извоз во тековната година,

5. учество на бројот на вработените во вкуп-
ниот број на вработени во групација или општина.

Член 6

Врз основа на единствените елементи утврдени
во член 5 од оваа одлука општинските самоуправ-
ни интересни заедници за електродистрибуција на
електрична енергија должни се да ги утврдат кри-
териумите и приоритетната листа за обезбедување
на потрошувачите со електрична енергија во усло-
ви на недостиг од секоја дистрибутивна групација
на потрошувачи во својата општина.

Член 7

За утврдување на приоритетниот редослед во
обезбедувањето на потрошувачите со електрична
енергија во услови на недостиг од групацијата на
директни потрошувачи се утврдуваат следните кри-
териуми:

1. Учество на вредноста на потрошувачката на
електрична енергија во вредноста на вкупното
производство:

до 5 ⁰ / ₀	60 поени
од 5 до 10 ⁰ / ₀	50 поени
од 10 до 15 ⁰ / ₀	40 поени
од 15 до 30 ⁰ / ₀	30 поени
од 30 до 50 ⁰ / ₀	20 поени
над 50 ⁰ / ₀	10 поени

2. Учество на вредноста на извозот во вреднос-
та на вкупното производство:

до 10 ⁰ / ₀	5 поени
од 10 до 30 ⁰ / ₀	10 поени
од 30 до 50 ⁰ / ₀	15 поени
над 50 ⁰ / ₀	20 поени

3. Однос помеѓу вредноста на извозот и уво-
зот:

до 1	0 поени
од 1 до 2	5 поени
од 2 до 5	10 поени
над 5	20 поени

Член 8

Врз основа на член 7 од оваа одлука се утвр-
дува следниот приоритет во обезбедувањето на
потрошувачите од групацијата на директни потро-
шувачи со електрична енергија во услови на не-
достиг:

1. Рудник „Бучим“ — Радовиш,
2. „Алумина“ — Скопје,
3. Топилница за олово и цинк „Злетово“ — Т.
Велес,
4. ОХИС — Скопје,
5. Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје,
6. Хемиска индустрија ХИВ — Т. Велес,

7. „Југохром“ — Јегуновце,
8. Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
9. ФЕНИ — Кавадарци.

Член 9

Во зависност од недостигот на електрична енергија се утврдуваат V степени на ограничување на потрошувачката на електрична енергија:

I-от степен на ограничување ќе се примени: кога недостигот на електрична енергија изнесува до 5%, а електрична енергија во акумулационите хидроелектрани изнесува 80% од билансните количини, а резервите на гориво во ТЕ најмалку за работа од 15 дена.

II-от степен на ограничување ќе се примени: кога недостигот на електрична енергија изнесува над 5—10%, а електрична енергија во акумулационите хидроелектрани изнесува 70% од билансните количини, а резервите на гориво во ТЕ најмалку за 15 дена,

III-от степен на ограничување ќе се примени: кога недостигот на електрична енергија изнесува над 10—20%, а електрична енергија во акумулационите хидроелектрани изнесува 60% од билансните количини, а резервите на гориво во ТЕ за најмалку 10 дена,

IV-от степен на ограничување ќе се примени: кога недостигот на електрична енергија изнесува над 20—30%, а електрична енергија во акумулационите хидроелектрани изнесува 50% од билансните количини, а резервите на гориво во ТЕ најмалку за 7 дена,

V-от степен на ограничување ќе се примени: кога недостигот на електрична енергија изнесува над 30—40%, а електрична енергија во акумулационите хидроелектрани изнесува 40% од билансните количини, а резервите на горивото во ТЕ за најмалку 5 дена.

Член 10

Врз основа на член 4 од оваа одлука, во зависност од степенот на ограничувањето по групациите на потрошувачите, испораката на електрична енергија се намалува во однос на билансираната за:

Групација на потрош.	I степен					II степен					III степен					IV степен					V степен									
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Индустриски дистрибутивни потрош. — извозници		5%	5%	5%	5%	10%																								
Останатите индустриски дистриб. потрошувачи		5%	5%	10%	15%	20%																								
Домаќинства и широка потрошувачка		10%	10%	15%	20%	25%																								
Директни потрошувачи		5%	15%	30%	45%	60%																								

Член 11

Врз основа на утврдениот приоритет во член 8 од оваа одлука кај директните потрошувачи, во зависност од степенот на ограничување, електричната енергија предвидена според електро-енергетскиот биланс ќе се намали за:

Директни потрошувачи	I степен					II степен					III степен					IV степен					V степен									
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
ФЕНИ — Кавадарци		5%	20%	40%	60%	80%																								
Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје		5%	15%	30%	45%	60%																								
„Југохром“ — Јегуновце		5%	15%	30%	45%	60%																								
Хемиска индустрија																														
ХИВ — Т. Велес		5%	10%	15%	20%	30%																								

	1	2	3	4	5	6
Фабрика за цемент						
„Усје“ — Скопје		5%	10%	15%	20%	30%
ОХИС — Скопје		5%	10%	15%	20%	30%
Топилница за олово и цинк „Злетово“ — Т. Велес		5%	5%	10%	15%	20%
„Алумина“ — Скопје		5%	5%	10%	15%	20%
Рудник „Бучим“ — Радовиш		5%	5%	10%	15%	20%

Член 12

Општинските самоуправни интересни заедници за електродистрибуција на електрична енергија, по предлог на ООЗТ за електродистрибуција, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на оваа одлука, должни се со приоритетна листа од член 6 од оваа одлука, за секој потрошувач во својата општина, а со што ќе се обезбедува вкупното намалување на секоја дистрибутивна групација на потрошувачи во општината утврдено со член 10 од оваа одлука.

Член 13

Со воведувањето на I степен на ограничување, ООЗТ за електродистрибуција ќе ги применат и следните мерки:

- исклучување на сите светлечки реклами,
- осветлението на улиците, плоштадите и другите објекти ќе се намали за најмалку 50%, одчносно на минимален сигурносен обем,
- осветлението на излезите се ограничува на сигурносен односно минимален обем,
- забрана на употреба на електрична енергија за додатно загревање на деловни и општествени простории.

Со воведувањето на II степен на ограничување ќе се изврши скратување на телевизиската програма по претходна согласност на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 14

За следење и спроведување на оваа одлука се именува Комисија од 9 члена, со мандат од 2 години.

- Во Комисијата делегираат по еден делегат од:
- Стопанска комора на Македонија — Скопје,
 - Републички комитет за енергетика, индустрија и градежништво,
 - Републички комитет за општостопански работи и пазар,
 - Републички одбор на синдикатот на работниците од производството и преработката на метали, енергетика и графичката индустрија,
 - останатите членови се избираат од редовите на испорачателите на енергија и директните потрошувачи:

— главниот диспечер на „Електростопанство на Македонија“ — Скопје,

- „Електромакедонија“ — Скопје,
- „Макпетрол“ — Скопје и
- 2 (два) члена од директните потрошувачи.

Членовите на Комисијата се рамноправни. Претседателот на Комисијата го именува Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија со мандат од 2 години.

Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги врши работната заедница Заеднички служби на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје.

Претседателот на Комисијата по потреба и во зависност од проблемите на дневниот ред може да повика и претставници на поодделни ОЗТ и заедници.

Член 15

На предлог на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“, Комисијата од член 14 од оваа одлука врз основа на моменталната електроенергетска состојба во Републиката и СФРЈ, како и согледувањата за наредниот период, ќе одлучува за воведување на

дување на соодветен степен на ограничување на потрошувачката на електрична енергија, како и времетраењето на ограничувањето.

Во време на применувањето на ограничувањето, Комисијата по потреба, а најмалку еднаш во 15 дена, ќе го известува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за спроведувањето на оваа одлука и за електроенергетската состојба во СР Македонија.

Петтиот степен на ограничување Комисијата ќе го воведо по претходна согласност од Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 16

Се овластува главниот диспечер и директорите на електродистрибутивните ОЗТ да ги исклучуваат од преносната односно дистрибутивната мрежа потрошувачите што не се придржуваат кон мерките на ограничувањето на испораката на електрична енергија и тоа во I и II степен по претходна писмена опомена, а во натамошните степени без претходна опомена.

Ако потрошувачот не ќе ја усогласи својата потрошувачка ни после три часа од опомената, овластеното лице ќе го исклучи.

ООЗТ за електродистрибуција во однос на главниот диспечер имаат статус на потрошувач.

Главниот диспечер при преземањето на мерката исклучување ќе води сметка да ООЗТ за електродистрибуција биде обезбедена со електрична енергија за задоволување на потребите на потрошувачите од член 17 од оваа одлука.

Член 17

Оваа одлука не се однесува на потрошувачите на електрична енергија од посебен општествен интерес како и на:

- уредите со чие ограничување би можело да се загрозат животите на луѓето и сигурноста на објектите и постројките,
- објектите што се од посебна важност за одвивањето на нормален живот на граѓаните, како што се водоводни станици, фурни, објекти за здравствена заштита, топлени и сл.,
- живинарски, свињарски и краварски фарми,
- оранжерии и ладилници,
- ПТТ, железнички сообраќај, радио и телевизиски станици, печатници за дневен печат, аеродроми, жичарници и гранична царинска служба,
- пумпи и уреди за прочистување на отпадни води,
- сопствено напојување на електроенергетски постројки и диспечерски центри,
- ОХИС — „БОХЕМ“.

Член 18

Општинските самоуправни интересни заедници за електродистрибуција со посебна одлука во рок од 15 дена ќе ги утврдат потрошувачите што ги исполнуваат условите од претходниот член и истата ќе ја достават до СИЗ-от за енергетика на Македонија.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за мерките за штедење и ограничување на потрошувачката на електрична енергија во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80).

Член 20

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзино донесување.

ССИЗЕ бр. 107/VI/5. 2.

8 јуни 1983 година

Скопје

Претседател.

м-р дипл. инж. техн. **Борис Рикаловски, с. р.**

242.

Врз основа на член 51 точка 11 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, на својата VI редовна седница, одржана на 8 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ И ПРИОРИТЕТНИ ЛИСТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО МАЗУТ, ВО УСЛОВИ НА НЕДОСТИГ

Член 1

Заради создавање услови за најрационално користење на мазутот во услови на недостиг, односно во услови кога производството, набавката и увозот не се доволни за подмирување на потрошувачката на мазутот, а со цел за поголемо остварување на целите и задачите на општествено-економскиот развој, се утврдуваат критериуми за приоритетно снабдување на потрошувачите со мазут во СР Македонија.

Овие критериуми се применуваат на сите потрошувачи на мазут во СР Македонија, и со нив се утврдува кој потрошувач, односно групација на потрошувачи и во кој обем ќе бидат подмирувани со мазут во услови на недостиг.

Член 2

Критериумите за приоритетниот редослед во снабдувањето со мазут поаѓаат од:

- утврден годишен енергетски биланс на СР Македонија,
- Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СР Македонија, за периодот од 1981—1985 година во тековната година,
- програми за увоз и извоз на организациите на здружен труд од СР Македонија во тековната година,
- анализи за учество на мазутот во потрошувачката на општествениот производ на стопанството на СР Македонија.

Член 3

Во смисла на оваа одлука потрошувачите на мазут во СР Македонија се сврстуваат во следните групации:

- индустриски потрошувачи што годишно трошат над 10.000 тони мазут,
- индустриски потрошувачи што годишно трошат до 10.000 тони мазут — извозници,
- индустриски потрошувачи — неизвозници и останати потрошувачи што годишно трошат 5 до 10.000 тони мазут,
- индустриски потрошувачи — неизвозници и останати потрошувачи што годишно трошат до 5.000 тони мазут.

Член 4

Единствени критериуми за утврдување на приоритетниот редослед во обезбедувањето со мазут се:

1. учество на вредноста на потрошувачката на мазутот во вредноста на вкупното производство,
2. учество на вредноста на извозот во вредноста на вкупното производство,
3. однос помеѓу вредноста на извозот и увозот,
4. учество на извозот на конвертибилното подрачје во вкупниот извоз,
5. учество на бројот на вработени во вкупниот број на вработени во групацијата или општината.

Член 5

За утврдување на приоритет во обезбедување со мазут, во услови на недостиг, на утврдените во членот 3 од оваа одлука групации на потрошувачи, се утврдува следниот критериум:

- учество на потрошувачката на мазут на групацијата во вкупната потрошувачка на мазутот

во Републиката, извозна ориентираност и бројот на потрошувачи во групацијата.

Член 6

Врз основа на член 3 и 5 од оваа одлука, се утврдува следниот приоритет во обезбедувањето на групациите на потрошувачи со мазут во услови на недостиг:

1. индустриски потрошувачи што годишно трошат до 10.000 тони мазут — извозници;
2. индустриски потрошувачи — неизвозници и останати потрошувачи што годишно трошат до 5.000 тони мазут;
3. индустриски потрошувачи — неизвозници и останати потрошувачи што годишно трошат од 5—10.000 тони мазут;
4. индустриски потрошувачи што годишно трошат над 10.000 тони мазут.

Член 7

Приоритетната листа за обезбедување на потрошувачите од подрачјето на својата општина, во рамките на првите три утврдени групации од членот 6, ќе ја изготват согласно на членовите 2 и 4 од оваа одлука општинските самоуправни интересни заедници за енергетика.

Согласно со претходниот став од овој член, овие служби се должни во рок од 15 дена по донесувањето на оваа одлука да работат организација „Макпетрол“, — Скопје, да достават приоритетна листа на потрошувачи по овие групации.

Член 8

За утврдување на приоритет во обезбедувањето со мазут во услови на недостиг на потрошувачите од групацијата на индустриски потрошувачи што годишно трошат над 10.000 тони мазут, се утврдуваат следните критериуми:

1. учество на вредноста на годишната потрошувачка на мазутот во вредноста на вкупното производство:

до 5%	60 поени
од 5 до 10%	50 поени
од 10 до 15%	40 поени
од 15 до 20%	30 поени
од 20 до 30%	20 поени
над 30%	10 поени

2. учество на вредноста на извозот во вредноста на вкупното производство:

до 10%	5 поени
од 10 до 30%	10 поени
од 30 до 50%	15 поени
над 50%	20 поени

3. однос меѓу вредноста на извозот и увозот:

до 1	0 поени
од 1 до 2	5 поени
од 2 до 5	10 поени
над 5	20 поени

Член 9

Врз основа на членот 8 од оваа одлука се утврдува следниот приоритет во обезбедувањето со мазут, во услови на недостиг на потрошувачите од групацијата на индустриски потрошувачи што годишно трошат над 10.000 тони мазут:

1. Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
2. ОХИС — Скопје,
3. Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје,
4. Индустриска за стакло „Скопје“ — Скопје,
5. ФЕНИ — Кавадарци.

Член 10

Во услови кога производството, набавката и увозот не се доволни за подмирување на потро-

шувачката на мазутот, ќе се применуваат мерките за штедење и ограничување на потрошувачката на мазутот во СРМ Македонија.

Во зависност од недостигот на мазутот се одредуваат четири степени на ограничување на потрошувачката на мазутот.

Доколку потрошувачката на мазут во СРМ не може да се покрие од сопствено производство, набавка и увоз:

- до 5% настапува I степен на ограничување,
- над 5—10% настапува II степен на ограничување,
- над 10—20% настапува III степен на ограничување,
- над 20—30% настапува IV степен на ограничување.

Член 11

Врз основа на член 7 од оваа одлука кај утврдените групации на потрошувачи, во зависност од степенот на ограничување, потрошувачката на мазут предвидена според енергетскиот биланс ќе се намали за:

Групација на потрошувачи	I степен	II степен	III степен	IV степен	
	1	2	3	4	
Индустриски потрошувачи што годишно трошат до 10.000 тони мазут — извозници		5%	5%	5%	10%
Индустриски потрошувачи — неизвозници и останати потрошувачи што годишно трошат до 5.000 тони мазут	10%	10%	15%	20%	
Индустриски потрошувачи — неизвозници и останати потрошувачи што годишно трошат над 5.000—10.000 тони мазут	10%	15%	25%	30%	
Индустриски потрошувачи што годишно трошат над 10.000 тони мазут		5%	15%	30%	50%

Член 12

Врз основа на утврдениот приоритет во член 9 од оваа одлука кај потрошувачите од групацијата на индустриски потрошувачи што годишно трошат над 10.000 тони мазут, во зависност од степенот на ограничување, потрошувачката на мазутот предвидена според енергетскиот биланс ќе се намали за:

	I степен	II степен	III степен	IV степен
	1	2	3	4
ФЕНИ — Кавадарци	5%	25%	40%	50%
Индустриска за стакло „Скопје“ — Скопје	5%	20%	35%	50%
Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје	5%	15%	30%	50%
ОХИС — Скопје	5%	15%	30%	50%
Рудници и железарница „Скопје“	5%	10%	25%	50%

Член 13

Степенот на намаалување на потрошувачката на мазутот предвидена според енергетскиот биланс во ТЕ Неготино и Топлификација — Скопје, при воведувањето на соодветен степен на ограничување ќе одлучува Комисијата формирана врз основа на член 14 од Одлуката за утврдување на критериуми и приоритетна листа за обезбедување со електрична енергија, во услови на недостиг во 1983 година.

Член 14

Општинските самоуправни заедници за енергетика, во соработка со соодветните организации, должни се со приоритетна листа од член 7 од оваа одлука, за секој степен на ограничување да го утврдат степенот на намалувањето на потрошувачката на мазутот предвидена според енергетскиот биланс кај секој потрошувач во својата општина, односно групација согласно на членот 12.

Член 15

Оваа одлука не се однесува на потрошувачите на мазут од посебен општествен интерес (освен ТЕ Неготино) и на објектите што се од посебна важност за одвивање на нормален живот на граѓаните (објекти за здравствена заштита), пекари, млекари, кланици и сл.

Член 16

Во услови на недостиг од мазут во републиката во износ од над 30% распределбата на расположливите количини мазут ќе се врши на ниво на Републиката по приоритетна листа што секоја година ја утврдува Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија.

Член 17

Следењето и спроведувањето на оваа одлука ќе го врши Комисијата формирана врз основа на член 14 од Одлуката за утврдување на критериуми и приоритетна листа за обезбедување со електрична енергија во услови на недостиг.

На предлог на ФО „Макпетрол“ — Скопје, врз основа на моменталната енергетска состојба во СРМ, како и согледувањата за наредниот период, Комисијата ќе одлучува за воведување на соодветен степен на ограничување на потрошувачката на мазут, како и времетраењето на ограничување.

Во време на применување на ограничувањето, Комисијата по потреба, а најмалку еднаш во 15 дена ќе го известува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за спроведувањето на оваа одлука и за енергетската состојба во СР Македонија.

Одлука за примена на членот 17, Комисијата донесува со претходна согласност од Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 18

За времетраењето на ограничувањето на потрошувачката на мазут РО „Макпетрол“ — Скопје, врз основа на одлуката на Комисијата и приоритетни листи од член 8 и 15 и член 13 од оваа одлука, во зависност од степенот на воведеното ограничување, ќе врши ограничено снабдување на потрошувачите со мазут во СР Македонија.

Член 19

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното донесување.

ОСИЗЕ бр. 107/VI/5. 3.

8 јуни 1983 година

Скопје

Претседател,

м-р дипл. инж. техн. **Борис Рикаловски**, с. р.

**ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО
МАЗУТ ВО 1983 ГОДИНА ВО УСЛОВИ НА НЕДОСТИГ НАД 30% ВО ОДНОС НА ПОТРЕБИТЕ
ВО РЕПУБЛИКАТА**

I. ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС

	дневна потрошувачка тони/ден
1. БОЛНИЦИ	75
2. ПЕКАРИ	20
3. МЛЕКАРИ	25
4. ЈНА	75
5. ТОПЛИФИКАЦИЈА	325
6. РЕК „БИТОЛА“	100
7. ТЕ „ОСЛОМЕЈ“	25
8. ТЕ „НЕГОТИНО“	400
9. БЛАГОЈ ГОРЕВ — ТИТОВ ВЕЛЕС	25

10. ШЕКЕРАНА — БИТОЛА	25
11. КЛАНИЦИ	10
ВКУПНО:	1100

II. ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВОЗНО ОРИЕНТИРАНИ НА КОНВЕРТИВИЛЕН ПАЗАР

12. МАКЕДОНИЈА ТАБАК (Тутунска индустрија)	16
13. ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА	100
14. „РАДЕ КОНЧАР“ — БИТОЛА	7
15. МЕТАЛСКИ ЗАВОД — „ТИТО“ — СКОПЈЕ	2,5
16. „ЈУТОХРОМ“ — ЈЕГУНОВЦЕ	20
17. ТОПИЛНИЦА „ЗЛЕТОВО — Т. ВЕЛЕС“	13
18. „АЛКАЛОИД“ — СКОПЈЕ	17
19. ОХИС — СКОПЈЕ	100
20. „ЗЛЕТОВО“ — ПРОВИШТИП	7
21. „АЛУМИНА“ — СКОПЈЕ	2
22. „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ — ОХРИД	7
23. „СИЛИКА“ — ГОСТИВАР	30
24. ХИВ — ТИТОВ ВЕЛЕС	25
25. „ТРЕСКА“ — СКОПЈЕ	25
26. „ХЕМТЕКС“	7
27. „АПРОЦЛОД“	15
28. „БОРИС КИДРИЧ“ — Т. ВЕЛЕС	4,5
29. ФАС „11 ОКТОМВРИ“ — СКОПЈЕ	9
30. „РАДЕ КОНЧАР“ — СКОПЈЕ	7
31. „11 ОКТОМВРИ“ — КУМАНОВО	8
32. КОЖАРСКА ИНДУСТРИЈА	15
33. СТАКЛАРА — ГОСТИВАР	20
34. ОСТАНАТО	18

ВКУПНО: 475

III. ОРГАНИЗАЦИИ СО ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВО ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС

35. СРАНЖЕРИИ	100
36. СТАКЛАРА — СКОПЈЕ	70
37. РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“	100
38. ФАБРИКА ЗА ЦЕМЕНТ „УСЈЕ“	150
39. ФЕНИ — КАВАДАРЦИ	75

ВКУПНО: 495

ВКУПНО I + II + III = 1920

IV. ОСТАНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ:

40. ЦЕМЕНТАРА (додатно)	100
41. ОСТАНАТО	200
42. ЖЕЛЕЗАРА (додатно)	100
43. ОХИС (додатно)	150

ВКУПНО: 550

ВКУПНО:

I. ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	1100 тони
II. ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВОЗНО ОРИЕНТИРАНИ НА КОНВЕРТИВИЛНИОТ ПАЗАР	475 тони
III. ОРГАНИЗАЦИИ СО ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВО ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС	495 тони
IV. ОСТАНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ	550 тони
ВКУПНО	2.620 тони

НАПОМЕНА: Приоритетната листа за обезбедување на потрошувачите со мазут во 1983 год. во услови на недостиг ќе се даде на Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија преработена за истен и зимски период со точниот дневен квантум на горивата.

ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ СО МАЗУТ ВО 1983 ГОДИНА ВО УСЛОВИ НА НЕ-
ДОСТИГ НАД 30% ВО ОДНОС НА ПОТРЕБИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА

(во тони)

ОРГАНИЗАЦИИ	Потрошувачка на мазут во зимскиот период		Потрошувачка на мазут во летниот период		Годишна потрошувачка на мазут	
	Дневна	Вкупна	Дневна	Вкупна	просеч./дневна	Вкупна
1	2	3	4	5	6	7
I. ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС						
1. Болници	28	5.000	11	2.000	20	7.000
2. Пекари	11	2.000	6	1.000	8,5	3.000
3. Млекари	0,6	100	0,3	50	0,4	150
4. ЈНА	33	6.000	22	4.000	28	10.000
5. Топлификација	206	37.000	33	6.000	120	43.000
6. РЕК „Битола“	56	10.000	56	10.000	56	20.000
7. ТЕ „Осломеј“	22	4.000	22	4.000	22	8.000
8. ТЕ „Неготино“	—	—	—	—	—	(280.000)
9. „Благој Горев“ — Т. Велес	14	2.500	14	2.500	14	5.000
10. Шеќерана „Битола“	7	1.300	8	1.500	8	2.800
11. Кланица	0,5	100	0,5	100	0,6	200
12. СВР	1	200	0,3	50	0,7	250
ВКУПНО:	379,1	68 200	173,1	31.200	278,2	99.400
						(без Неготино)
II. ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВОЗНО ОРИЕНТИРАНИ НА КОНВЕРТИБИЛЕН ПАЗАР						
13. „Македонија табак“ — тут. ин.	14	2.500	14	2.500	14	5.000
14. Текстилна индустрија	94	17.000	89	16.000	92	33.000
15. „Раде Кончар“ — Битола	3	500	3	500	3	1.000
16. Металски завод „Тито“	3	500	0,6	100	2	600
17. „Југохром“ — Јегуновце	14	2.500	6	1.000	10	3.500
18. Топилница „Злетово“ — Титов Велес	8,5	1.500	8,5	1.500	8,5	3.500
19. „Алкалоид“ — Скопје	8,5	1.500	11,2	2.000	10	3.500
20. ОХИС — Скопје	222	40.000	167	30.000	194	70.000
21. Злетово — Пробиштип	3	500	3	500	3	1.000
22. Алумина — Скопје	1	150	1	150	1	300
23. Електромонтажа — Охрид	1	100	0,3	50	0,5	150
24. Силика — Гостивар	28	5.000	28	5.000	28	10.000
25. ХИВ — Т. Велес	33,5	6.000	17	3.000	25	9.000
26. Треска — Скопје	14	2.500	14	2.500	14	5.000
27. ХЕМТЕКС — Скопје	6	1.000	6	1.000	6	2.000
28. Агроплод — Ресен	17	3.000	11	2.000	14	5.000
29. „Борис Кидрич“ — Т. Велес	0,6	100	0,6	100	0,6	200
30. ФАС „11 Октомври“ — Скопје	11	2.000	6	1.000	8	3.000
31. „Раде Кончар“ — Скопје	0,6	100	0,3	50	0,5	150
32. „11 Октомври“ — Куманово	3	500	3	500	3	1.000
33. Кожарска индустрија	17	3.000	17	3.000	17	6.000
34. Стаклара — Гостивар	19,5	3.500	19,5	3.500	19,5	7.000
ВКУПНО II:	522,2	93.450	426	75.950	473,6	169.400
III. ОРГАНИЗАЦИИ СО ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВО ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС						
35. Оранжерии	72	13.000	11	2.000	42	15.000
36. Стаклара — Скопје	67	12.000	56	10.000	61	22.000
37. Рудници и железара — Скопје	222	40.000	222	40.000	222	80.000
38. Цементара „Усје“	278	50.000	222	40.000	250	90.000
39. ФЕНИ — Кавадарци	56	10.000	56	10.000	56	20.000
ВКУПНО III:	695	125.000	567	102.000	631	227.000
IV. ОСТАНАТА ПОТРОШУВАЧКА						
I. ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС	324	58.300	255	45.900	290	104.200
II. ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВОЗНО ОРИЕНТИРАНИ НА КОНВЕРТИВ. ПАЗАР	379	68.200	173,1	31.200	278,2	99.400
III. ОРГАНИЗАЦИИ СО ПОСЕБНИ УСЛОВИ ВО ТЕХНОЛОШКИОТ ПРОЦЕС	522,2	93.450	426,0	75.950	473,6	169.400
IV. ОСТАНАТИ ПОТРОШУВАЧИ	695,0	125.000	567,0	102.000	631,0	227.000
ВКУПНО (I + II + III + IV):	1.920,3	344.950	1.421,1	255.050	1.672,8	600.000

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

243.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево („Службен весник на СРМ“ бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — давателите на услугите, одржана на 1 јули 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основница за пресметување и плаќање придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и за утврдување на права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдени основници на придонес.

Член 2

Основница за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци претставува договорниот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички, во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврдена со посебни прописи:

— за полуквалификувани работници	— 6 900,00 динари;
— за квалификувани работници	— 7 700,00 динари;
— за висококвалификувани работници	— 8 500,00 динари.

Член 3

За учениците кај приватните работодавци кои не посетуваат односно не се во можност да посетуваат училиште за средно образование за одредено занимање, основница за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување и за остварување на права од тоа осигурување претставува наградата што ја прима ученикот. Оваа основница не може да биде помала од:

— за ученик од прва година	— 1 000,00 динари;
— за ученик од втора година	— 1 400,00 динари;
— за ученик од трета година	— 1 800,00 динари.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување основници за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување и за остварување на права од тоа осигурување, број 02-3700/6 од 28. 09. 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1983 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2653/5
1 јули 1983 година
Кичево

Претседател,
Љупче Стефаноски, с. р.

244.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево („Службен весник на СРМ“ бр. 42/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — давателите на услугите, одржана на 1 јули 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1983 година се плаќаат за:

1. лица на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 190,00 динари;

2. ученици во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружен труд, училиште или друго, во износ од 90,00 динари;

3. лица на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа го раскинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, се плаќа придонес во износ од 300,00 динари;

4. лица кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, придонесот се плаќа во износ од 300,00 динари;

5. лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 80,00 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 80,00 динари;

7. лицата кои се настаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 80,00 динари;

8. за лицата припадници на територијална одбрана и цивилна заштита за време на изведување на територијалната одбрана, во износ од 80,00 динари;

9. уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 150,00 динари;

10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравствено осигурување се плаќа придонес за здравствено осигурување во износ од 190,00 динари;

11. уживателите на инвалидници по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување на кој им припаѓа право на инвалидност, во износ од 120,00 динари;

12. иселеници — повратници додека се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ од 190,00 динари;

13. брачните другари, односно родители, осигуреници според член 30 од Законот за здравствена заштита, по 190,00 динари;

14. членови на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполниле условот на претходно осигурување, во износ од 190,00 динари по член;

15. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, во износ од 190,00 динари по член;

16. југословенски државјани што примаат пензија или инвалидна исclusиво од странски носители на осигурување (земји без конвенции) додека престојуваат на подрачјето на заедницата плаќаат месечен паушален износ од 400,00 динари.

Член 2

Во постојан месечен износ се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од по 200,00 динари за:

1. учници во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат на организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или на преквалификација, а се упатени до Самоуправната интересна заедница за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време и

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Вкупно платените придонеси според член 1 и 2 ќе се распоредуваат за:

— Регионалната заедница	— 4,00,
— Општинската заедница	— 96,00.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10 и 16.

До колку придонесот се утврдува за време по кусо од 1 месец, за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1983 година, истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2653/6

1 јули 1983 година

Кичево

Претседател,
Љупче Стефаноски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА —
СТРУМИЦА

245.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и член 22 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ за образо-

вание и наука — Струмица, Собранието на СИЗ, на седницата одржана на 14 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИ- НАНСИРАЊЕ НА СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од стопанството, личен доход од работен однос од нестопанството, придонес од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, со кои се обезбедуваат средства на Самоуправната интересна заедница за образование и наука — Струмица.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на СИЗ за образование и наука — Струмица изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанска дејност, по стапка од 5,30%;

2. придонесот од личен доход од работен однос од општествени дејности се утврдува со општа стапка од 5,10%, освен придонесот од личен доход од работен однос во ОЗТ од предучилишното и основното образование и насоченото средно образование за кои се утврдува стапка на придонес од 2,55%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 6%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 4%.

Член 2

Обврзници на придонесот за образование и наука за личен доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставуваат сите примања, според Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Обврзници на придонесот за образование и наука се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е основицата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Даночните ослободувања и олеснувања кои ги пропишува Општината за придонесот од земјоделска дејност ќе се однесуваат и за придонесот на СИЗ за образование и наука — Струмица.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за образование и наука од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплатата на придонесот за образование и наука од личен доход од член 3 на оваа одлука го врши органот на приходи на општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, олеснувањето и ослободувањето, застареноста на присилната наплата, отписот на придонесот од личен доход за образование и наука и казнените мерки се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Член 8

Одлуката бр. 03-72/1 од 9. III. 1982 година за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за финансирање на СИЗ за образование и наука — Струмица, престанува да важи од 1. I. 1983 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-135/1
13 мај 1983 година
Струмица

Претседател,
Ѓорѓи Патаров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СТРУМИЦА
246.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Струмица, во согласност со Соборот на здружениот труд, Собранието на Заедницата за вработување, на седницата одржана на 14 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување ќе се пресметува и плаќа од личниот доход на работниците во кој се содржани и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход), по стапка од 0,60% за стопанските и нестопанските дејности, освен основното и средното насочено образование кои ќе плаќаат 50% од горенаведената стапка.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 02-324/6
14 април 1983 година
Струмица

Претседател,
Панче Кировски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
СТРУМИЦА

247.

Врз основа на член 34 од Законот за основање на самоуправни интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 86 од Статутот на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица, Собранието на ОСИЗ за физичка култура на општина Струмица, на седницата одржана на 14 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА
КУЛТУРА — СТРУМИЦА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ
СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА
ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на организациите на здружениот труд и другите организации и заедници по основ на кој се обезбедуваат средства на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица и за здружување средства во Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје.

Член 2

Во 1983 година се утврдуваат стапките на придонесите и тоа:

— стапката на придонесот од доходот на организациите на здружен труд во стопанство се утврдува на 0,50%;

— стапката на придонесот од личен доход на вработените во организациите на здружен труд од нестопанството се утврдува и изнесува:

— придонес од личен доход, по стапка од 0,50%, освен за организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование за кои стапката на придонесот ќе изнесува 0,25%;

— придонесот од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,28%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 0,67%.

Член 3

Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица, по основ на член 1 од оваа одлука, здружува средства со Републичката СИЗ за физичка култура од средствата што се обезбедуваат по стапките утврдени со член 2 од оваа одлука и изнесуваат:

— од доход на стопанство — 0,04%;

— од личен доход на нестопанство — 0,05%, освен за организациите на здружен труд на основното и средното насочено образование — 0,025%.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на средствата по оваа одлука ќе го врши Службата на општествено-то книговодство — Струмица.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила по денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките за финансирање на физичката култура на општина Струмица, бр. 03-18/1 од 23 февруари 1982 година.

Бр. 03-154/1
21 април 1983 година
Струмица

Претседател,
Ацо Киров, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА

248.

Врз основа на член 7 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 9/70), член 586 од Законот за здружен труд, член 1 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичката заедница на културата и член 37 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Струмица, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД
ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ОПШТИНСКАТА И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос во нестопанската и стопанската дејност, како и личниот доход од вршење на земјоделска, стопанска и нестопанска дејност, од кои се обезбедуваат средства за финансирање на Општин-

ската и Републичката СИЗ за култура во 1983 година.

Член 2

Во 1983 година се утврдува збирна стапка на придонеси и тоа:

1. Од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,67% во која се содржани:

а) придонес од Општинската СИЗ на културата — 0,31%;

б) придонес од Републичката СИЗ на културата — 0,36%;

2. Од личниот доход од работен однос во нестопанска дејност, по стапка од 0,68% во која се содржани:

а) придонес за Општинската СИЗ на културата — 0,43%;

б) придонес за Републичката СИЗ на културата — 0,20%.

Распоредувањето на средствата по однапред назначените стапки ќе се врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки;

3. Придонес од личен доход од работен однос од стопанството (само за Општинската СИЗ на културата), по стапка од 0,10%;

4. Придонес од вршење земјоделска дејност (само за Општинската СИЗ на културата), по стапка од 2,00%;

5. Придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност (само за Општинската СИЗ), по стапка од 1,33%.

Член 3

Обврзници на придонесот за култура се организациите на здружен труд, а основица за пресметување и плаќање на придонесот е доходот на ОЗТ.

Член 4

Обврзници на придонесот за култура се работниците што остваруваат личен доход од стопанството и нестопанството, а основица за пресметување и плаќање на придонесот претставуваат сите примања на работниците.

Член 5

Обврзници на придонесот за култура се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност, а основица за пресметување и плаќање на придонесите е основицата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Даночните ослободувања и олеснувања кои ги пропишува Општината за придонесот од земјоделска дејност ќе се однесуваат и за придонесот на СИЗ за култура — Струмица.

Член 7

Утврдувањето и наплатата на придонесот за култура од личен доход и доходот по член 2 од оваа одлука го врши органот на управата на општината Струмица и Службата на општественото книговодство во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1983 година.

Член 9

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 03-24/1 од 9 март 1982 година.

Бр. 03-54/1

20 април 1983 година

Струмица

Претседател,
Кирил Здравевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

249.

Врз основа на член 23 став 1 точка 3 и 7 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83), член 14 став 1 точка 2 алинеја б и е и член 205 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата на Соборот на делегати — корисници на услуги — работници и Соборот на работници од здравството — даватели на услугите, одржана на 28 јуни 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАЕЈАНИ КОИ СЕ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНКИ ЗЕМЈИ СО КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Југословенските државјани — обврзници кои се вработени во странски земји со кои Југославија нема склучено спогодба за здравствено осигурување, а се осигурени кај странскиот носител на осигурувањето, плаќаат придонес за здравствено осигурување за членовите на потесното семејство кои живеат во Југославија со постојано место на живеење или пребивалиште на територијата на оваа заедница.

Придонесот од претходниот став обврзниците го плаќаат во постојан месечен износ од 400,00 дин. по еден член на семејството.

II

Придонесот од претходната точка се плаќа однапред во полза на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, за работничкото осигурување.

III

Заверка на здравствените легитимации се врши веднаш по измирувањето на обврската за идниот месец.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1983 година.

V

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 0805-112/10 од 26. I. 1979 година.

Бр. 0805-530

28 април 1983 година

Тетово

Претседател,
Крсто Мисоски, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ**

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води спор за утврдување сопственост на недвижен имот, заведен под П. бр. 1076/81, по тужбата на тужителот Миливојевиќ Рајко од Скопје против тужената Миловановиќ Сана, сега со непозната адреса.

Со оглед на тоа дека живеалиштето односно престојувалиштето на тужената е непознато на истата ѝ се назначува за застапник Стојановски Михајло, адвокат од Скопје, кој ќе ја застапува тужената во постапката сè додека не се појави пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 1076/81. (71)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за физичка делба помеѓу предлагачите Виктор Ангелов, Васка Ангелова, Олга Манева и Соња Ангелова, сите од с. Зрноци, против противниците Милан Андонов од с. Зрноци и Станка Смиланиќ од Нови Сад, а двајцата со непознатата адреса.

Се повикува противникот Милан Андонов да се јави во Општинскиот суд во Кочани во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник кој ќе го застапува до окончавањето на постапката. До колку не се јави во судот ниту одреди полномошник ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, ВПС. бр. 67/76. (89)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Незири Шериф од село Врајновце, гостиварско во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд. Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од еден месец доколку лицето Незири Шериф не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 373/83.

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Ајредини Кадри од село Градец, гостиварско во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави на овој суд. Истовремено судот ги повикува сите лица кои знаат за неговиот живот тоа да го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од еден месец, доколку лицето Ајредини Кадри не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 366/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Азири Ружди Муарем од с. Тетово, против тужениот Азири Мирта Куфли од с. Тетово, а сега со непозната адреса во Чехословачка. Вредност на спорот 200.000 динари.

Се поканува тужениот Азири Мирта Куфли од с. Тетово, а сега со непозната адреса во Чехословачка, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави на овој суд, ја соопшти својата адреса или пак постави старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 718/83.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 148 од 13. VIII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-453-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на ОСИЗ на здравството и здравственото осигурување — Берово со следните податоци: Му престанува правото на застапување на Гошевски Драги, досегашен секретар, на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Берово, а за секретар е именуван Пачемски Јован кој со неограничени овластувања ќе ја застапува заедницата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 148/82. (114)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 212 од 14. XII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-228-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на ОЗТ Комунална установа „Услуга“ — Берово со следните податоци: Му престанува правото на застапување на Здравковски Васил, досегашен директор на Комуналната установа „Услуга“ — Берово, а за индивидуален работоводен орган е именувана Терзиска Ружка која со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Берово, бр. 02-2733/1 од 13. XII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 212/82. (115)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 142 од 29. VII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-446-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Берово со следните податоци: Му престанува правото на застапување на Стојан Бубевски, досегашен секретар на Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Берово, а за секретар е именуван Бранко Ролевски кој ќе ја застапува заедницата со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на заедницата, бр. 02-36/1 од 16. VII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 142/82. (116)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 181 од 27. X. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-195-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Центар за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“, Н. Сол. О. — Делчево, ООЗТ „Вера Јоциќ“ Ц. О. — Саса I со следните податоци: Му престанува правото на застапување на Стефан Спасовски, досегашен в. д. директор на ООЗТ „Вера Јоциќ“, Ц. О. — Саса I во состав на Центарот за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“, Н. Сол. О. — Делчево, а за в. д. директор е именуван Симов Круже кој со неограничени овластувања ќе ја застапува основната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на ООЗТ „Вера Јоциќ“, Ц. О. — Саса I, бр. 1048 од 8. X. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 181/82. (117)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 101 од 6. V. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-195-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Центар за предучилишно и основно образование и воспитание „Гоце Делчев“, Н. Сол. О. — Делчево, ООЗТ „Ванчо Прке“, Ц. О. — Делчево со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Стоичевски Љубомир, досегашен директор на ООЗТ, а за в. д. директор е именувана Душка Мавродијева која со неограничени овластувања ќе ја застапува ООЗТ „Ванчо Прке“, Ц. О. — Делчево во состав на Центарот за предучилишно образование и воспитание „Гоце Делчев“, Н. Сол. О. — Делчево.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на ООЗТ „Ванчо Прке“, Ц. О. — Делчево, бр. 02-99 од 4. V. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 101/82. (118)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 119 од 22. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-498-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц. О. — Делчево со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Аврамовски Славе досегашен секретар на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц. О. — Делчево, а за секретар е именуван Такев Новица кој со неограничени овластувања ќе ја застапува заедницата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на Заедницата, бр. 0204-195 од 4. VI. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 119/82. (119)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 165 од 21. IX. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-63-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Медицински центар со Ц. О. — Кочани со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Данев д-р Душан, досегашен в. д. директор на Центарот, а за директор е именуван Анакиевски д-р Мирко кој со неограничени овластувања ќе ја застапува, претставува и потпишува работната организација.

Лицето Лазаров Стојан, секретар, со неограничени овластувања ќе ја застапува, претставува и потпишува работната организација во отсуство на директорот.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Центарот, бр. 2086 од 16. IX. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 165/82. (120)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 214 од 15. XII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-621-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за водостопанство за водостопанското подрачје „Брегалница“ Ц. О. — Кочани.

Основни дејности:

— 04000 — водостопанство; 040001 — искористување и употреба на вода; 040002 — заштита од штетното дејство на водата; 0300-03000 — шумарство; 030001 — одгледување на шуми; 030002 — заштита на шуми; 030003 — искористување на шуми; 0502-05020 — нискоградба и хидроградба; 050202 — изградба на хидроградежни објекти; 1104-11040 — проектирање и сродни технички услуги.

Во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница за водостопанство за водостопанското подрачје „Брегалница“ — Кочани одговара со сите свои средства (целосна одговорност).

Основачите не одговараат за обврските на Самоуправната интересна заедница за водостопанство за водостопанското подрачје „Брегалница“ — Кочани.

Симеон Јовановски, претседател на Собранието на СИЗ за водостопанство за водостопанското подрачје „Брегалница“ — Кочани, и Михајло Јовановски, инокосен работоводен орган на ООЗТ — Изградба, одржување и експлоатација на основни објекти и мрежа при Водостопанската работна организација „Брегалница“ — Кочани, ќе ја застапуваат и потпишуваат СИЗ за водостопанство за водостопанското подрачје „Брегалница“ — Кочани поединечно и со неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на самоуправниите општи акти на СИЗ „Брегалница“ — Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 214/82. (121)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 192 од 18. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-80-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Ученичкиот дом „Доне Божинов“, Ц. О. — Пробиштип со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Миланов Драган, досегашен директор на Ученичкиот дом „Доне Божинов“, Ц. О. — Пробиштип, а за в. д. директор е именувана Пецевска Пенка која со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собирот на работните луѓе на Ученичкиот дом „Доне Божиновски“, Ц. О. — Пробиштип, бр. 0203-175 од 26. X. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 192/82. (122)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 184 од 12. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-507-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на ОСИЗ за социјална заштита, Ц. О. — Свети Николе со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Костадин Димовски, досегашен статутарен застапник на ОСИЗ за социјална заштита со Ц. О. — Свети Николе, а за статутарен застапник е овластен Веселин Додески кој со неограничени овластувања ќе ја застапува Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Свети Николе.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на ОСИЗ за социјална заштита со Ц. О. — Свети Николе, бр. 0803-29 од 20. II. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 184/82. (123)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 221 од 25. XII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-622-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за патишта — Свети Николе.

Основни дејности: 140225 — одржување, поправка и изградба на локалните патишта во општината Свети Николе.

Самоуправната интересна заедница ќе ја застапува в. д. секретарот Тихомир Митрушев, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. бр. 221/81. (124)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 5 од 17. I. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-540-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на ОЗТ Дом на културата — Штип со следните податоци: Домот на културата, Ц. О. — Штип за понатака ќе го носи следниот назив: Дом на културата „Ацо Шопов“, Ц. О. — Штип.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Собранието на општината Штип, бр. 02-3856 од 28. XII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 5/83. (125)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 183 од 4. XI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-268-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на РО Медицински центар — Штип со Н. Сол. о. на ООЗТ со следните податоци: Му престанува правото за застапување на д-р Тодор Гајдариски, досегашен генерален директор на Медицинскиот центар — Штип, а за генерален директор е именуван д-р Томо Миташев кој ќе ја застапува работната организација со потполни и неограничени овластувања.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Медицинскиот центар — Штип, бр. 0202-04/3 од 2. VII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 183/82. (126)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 53 од 16. III. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-590-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста на Домот на млади — Штип со следните податоци: Досегашната дејност на Домот на млади — Штип ќе дополнува со обавување на сервисни услуги, како споредна дејност, и со вршење на студентски услуги за потребите на работните организации од повремен карактер.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на Заклучокот на Извршниот одбор на Собранието на општината Штип, бр. 08-361/16 од 26. II. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 53/82. (127)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 113 од 11. VI. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-392-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на Училишниот центар за основно образование „Јосип Броз Тито“ — Штип, кој „Маршал Тито“ бр. 42 со следните податоци: Ы престанува правото за застапување на Воислава Кадиќова, досегашен директор на Училишниот центар за основно образование „Јосип Броз Тито“ — Штип, а за в.д. директор е именуван Протогеров Михаил кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Центарот, бр. 0206-83 од 3. VI. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 113/82. (128)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 347 од 18. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-558-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за комуналии „Водовод“, Ц. О. — Богданци со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Да-

чев Ѓорѓи, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Паунков Владо, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 347/83. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 337 од 21. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-736-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Тодор Хаџи Тофев“ — Кавадарци со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристовски Стојан, директор, а се запишува новиот застапник Бакева Лилјана, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 337/83. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 83 од 3. II. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1792-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Кичево, ул. „Индустријска“ бб.

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба од 21. IV. 1982 година од 148 основачи.

Основни дејности: 140212 — дејност во областа на водостопанството.

Во правниот промет со трети лица СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, а во границите на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Канзоски Абдулселама, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 83/83. (131)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 47 од 10. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1672-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената — проширувањето на дејноста на Домот на културата „25 Мај“, Р. О. во основање, Македонски Брод со следните податоци: Дејноста на работната организација се проширува со следната основна дејност: 120350 — радио станица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 47/83. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 238 од 5. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-537-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената, — проширувањето на дејноста на Ученичкиот дом „Раде Симуноски“, Ц. О. Манастирец, Македонски Брод со следните податоци: Досегашната дејност на Домот се проширува со следните споредни дејности: 090123 — изработка на разновидни метални производи; 090124 — вршење услуги од метало-преработувачкото занаетчиство на домаќинствата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 238/83. (133)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 348 од 21. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-336-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Специјалното училиште за основно образование на децата попречени во психичкиот развојот „Д-р Златан Сремец“ — Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 5 со следните податоци: Досегашната фирма на Специјалното училиште за основно образование на децата попречени во психичкиот развојот „Д-р Златан Сремец“ — Скопје се менува, така што во

иднина ќе гласи: Специјално училиште за основно образование на децата попречени во психичкиот развикот „Д-р Златан Сремец“, Ц. О. — Скопје, ул. „Емил Зола“ бр. 5, општина Кисела Вода.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 348/83. (134)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 351 од 21. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-722-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Македонската филхармонија — Скопје, ул. „Бранислав Нушиќ“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Иван Кочаров, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Александар Лековски, директор, со овластување како наредбодавец до 5.000,00 динари, на паричните документи на сите долгувања и побарувања на Македонската филхармонија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 351/83. (135)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 353 од 21. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1230-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Сложената организација на здружен труд Универзитетски центар на уметности со О. О. — Скопје, Карпош II бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник вон. проф. Тома Прошев, а се запишува новиот застапник вон. проф. Вукан Динески, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 353/83. (136)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1251 од 30. XII. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1229-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар привремената управа и промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за физичка култура, Ц. О. — Скопје, ул. „Железничка“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Симвовски Андин, в. д. декан, без ограничување, а се запишува како нов застапник Заре Лазаревски, привремен управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1251/82. (137)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 971 од 3. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-267-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — поблиската адреса на РО Републички завод за унапредување на социјалните дејности, Ц. О. — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17 со следните податоци: Досегашното седиште — поблиската адреса на РО Републички завод за унапредување на социјалните дејности, Ц. О. — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17 се менува, така што во иднина ќе гласи: РО Републички завод за унапредување на социјалните дејности, Ц. О. — Скопје, ул. „11 Октомври“ бр.

42а.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 971/82. (138)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 239 од 15. III. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-624-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Текстилниот училишен центар „Гоце Стојчески“, Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 169 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ќирко Трпковски, директор, а се запишува новиот застапник Мирко Симјановски, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 239/83. (139)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ:

Загубениот тркалезен печат под назив: „Друштво на ликовни уметници — Штип“, се огласува за неважен (3406)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Земјоделска задруга „Дубљанка“, с. Бистренци — Неготино, со ЦО и огр. емство“, се огласува за неважен. (3660)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка бр. 8979, издадена од СО — Ресен на име Еко Ариф Лаоски, ул. „Н. Војкиновски“ бр. 8, Ресен. (3317)

Воена книшка, издадена од ОНО — Берово на име Борис Самарциски, Берово. (3324)

Воена книшка на име Алексо Мирчески, ул. „В. Влаховиќ“ бр. 86, Прилеп. (3331)

Возачка дозвола на име Зулфи Арифоски, с. Канатларци, Прилеп. (3347)

Пасош на име Тони Герасимов, ул. „14 бригада“ бр. 69, Кочани. (3399)

Свидетелство за VIII одделение на име Јана Маркова, ул. „Демир Трајко“ бр. 64, Скопје. (3647)

Чек бр. А-4468755 и А-4467082 издаден од „Трансбалкан“ на име Апостол Ѓорѓиев, „Жас“ Трансбалкан — Гевгелија. (3648)

Свидетелство за I година, издадено од УЦСО „М. М. Брицо“ на име Драган Њиколовски, ул. „Орце Николов“ бб, Делчево. (3761)

Свидетелство издадено од ОУ „Кочо Рацин“, Н. Дојран на име Танка Стојанова, Н. Дојран.

Свидетелство од IV одделение, издадено од гиева, Нов Дојран, Гевгелија. (3943)

„доџ еџеџ еџи ен неџоџ ‘Н ‘ниџеџ оџоџ“ КО

Пасош на име Воислав Ковчегарски, ул. „Илинденска“ бр. 23, Берово. (3779)

Свидетелство за завршен IV-ти клас и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Стив Наумов“, Ресен на име Таше Славе Шалевски, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 16, Ресен. (4000)

Воена книшка на име Костадин Јованов, Винаца. (4127)

Воена книшка на име Александар Трајковски, ул. „Треска“ бр. 10, Куманово. (4191)

Воена книшка на име Бајрам Демири, ул. „Ј. Сандански“ бр. 65, Тетово. (4209)

Свидетелство за завршено основно училиште на име Суат Јусуфи, с. Калишта — Струга. (4241)

Пропусница бр. 201042, издадена од ОВР — Берово на име Добринка Демковска, ул. „Ј. Сандански“ бр. 11, Пехчево. (4284)

Свидетелство за VIII одделение на име Ислам Нухија, с. Оризаре, Куманово. (4300)

Работна книшка на име Ислам Нухија, с. Оризаре, Куманово. (4300а)

Воена книшка на име Ислам Нухија, с. Оризаре, Куманово. (4300б)

Воена книшка на име Фатос Далип Белчишта, ул. „Лиман Каба“ бр. 13, Дебар. (4306)

Воена книшка на име Зулфиќар Амети, с. Бродец, Тетово. (4412)

Свидетелство за завршено III година, издадено од Средното медицинско училиште, Штип на име Весна Митревска, ул. „Ударничка“ бр. 24, Кочани. (4420)

Воена книшка на име Шадан Мустафа, ул. „Б. Кочоски“ бр. 56, Тетово. (4443)

Сертификат бр. 0208141-2, издаден од Основната банка на автомобилската индустрија — Крагујевац, на износ 154.000,00 динари на име Раде Стојковски, с. Трубарово, Скопје. (4542)

СОДРЖИНА

	Страна		
		351.	Решение за одобрување употреба на учебникот Историја за V одделение — 3
335.		353.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 115/82 од 18 мај 1983 година — 430
		353.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 172/82 од 3 март 1983 година — 430
336.	425	354.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 229/82 од 19 мај 1983 година — 431
			Општи акти на самоуправните интересни заедници
337.	425		СКОПЈЕ
		240.	Одлука за висината, начинот и условите на учеството на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје во финансирањето на социјално-хуманитарните дејности на социјално-хуманитарните организации во 1983 година — — — — — 432
338.	426	241.	Одлука за утврдување на критериуми и приоритетна листа за обезбедување со електрична енергија и мерки за ограничување на потрошувачката со електрична енергија во услови на недостиг — — 434
339.	426	242.	Одлука за утврдување на критериуми и приоритетни листи за обезбедување на потрошувачите со мазут, во услови на недостиг — — — — — 436
340.	427		КИЧЕВО
341.	427	243.	Одлука за утврдување основици за пресметување и плаќање придонеси за здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — 440
342.	427	244.	Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — — — 440
343.	428		СТРУМИЦА
344.	428	245.	Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за финансирање на СИЗ за образование и наука — Струмица — — — 441
345.	428	246.	Одлука за утврдување стапката на придонес за вработување за 1983 година — 442
346.	428	247.	Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица и за здружување средства во Републичката СИЗ за физичка култура во 1983 година — 442
347.	429	248.	Одлука за утврдување стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос за финансирање на Општинската и Републичката заедница на културата во 1983 година — 442
348.	429		ТЕТОВО
349.	429	249.	Одлука за висината на придонесот за здравственото осигурување на членовите на семејствата на југословенските државјани кои се вработени во странски земји со кои не се склучени спогодби за здравствено осигурување — — — — 443
350.	429		